



**"Вистината на сè како правило на верата, образец на кротоста и учител на воздржливоста Те покажа на стадото Твое; заради тоа си го придобил со смирението - возвишеното, а со сиромаштвото - богатството; оче свештеноначалниче Николај, моли Го Христа Бога да ги спаси нашите души".**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**С**о Господа ќе се фали душата моја!... Возвеличете Го Господа со мене, и заедно да го превознесуваме името Негово". (Псал. 33, 2-3)

Свети Николај Чудотворец, човекољубивиот, правдољубивиот и милостив Светител, станал еден од најславните Чудотворци на земната и на небесната историја. "Бројни се маките на праведниците, но од сите нив Господ ќе ги спаси".

Свети Николај се смета за господар на водите, заштитник на бродовите и на патниците.

Морепловците го почитуваат како свој патрон и заштитник. На 19 декември, во 12 часот, бродовите, каде и да се, запираат на морската широчина, за да му оддадат достојна почит. Многумина спаси од смрт, од окови и од затвор. Им даде исцеленија на многу луѓе. На слепите им го врати видот, на немите говорот, на глувите слухот. На гладните им даваше храна, на сиромашните облека. Не можат да се избројат сите негови чуда.

Се родил во третиот век во градот Патара, во малоазиската област Ликија. Бил син единец на Теофан и Нона, подарен од Бога по нивните молитви и многуте солзи. Му ставиле име Николај, што значи - победител на народот. Родителите му го посветиле својот син на Бога. По нивната смрт, целиот имот им

го раздал на сиромашните. Во духовниот живот го вовел неговиот чичко Николај, епископ Патарски, кој и го ракоположил за свештеник. Тропарот - химната на неговиот живот гласи: "Вистината на сè како правило на верата, образец на кротоста и учител на воздржливоста Те покажа на стадото Твое; заради тоа си го придобил со смирението - возвишеното, а со сиромаштвото - богатството; оче свештеноначалниче Николај, моли Го Христа Бога да ги спаси нашите души".

Свети Николај како свештеник водел рамноангелски живот. Бил на аџилак во Светата Земја. По Божја волја, Свети Николај бил избран за архиепископ на градот Мир во Ликија.

Во време на гонењето на Христовата Црква од римските цареви Диоклецијан и Максимијан, бил фрлен и мачен во

затвор. Но, Сесилниот Бог ги симнал од престолот овие цареви, а го поставил за цар Константин Велики, кој ги ослободил христијаните од затвор и заедно со неговата Христољубива мајка, царицата Св. Елена, станале рамноапостолни светители.

Свети Николај присуствувал на Првиот Вселенски Собор во Никеја, во 325 година. На овој Собор Ариј, со своето погрешно учење, ја нарушувал најважната догма во нашата Црква - Света Троица, го хулел името на Синот Божји и на Богородица. Свети Николај, храбро стојејќи против безбожното учење на Ариј, на Соборот јавно пред 318 епископи му удрил шлаканица. Затоа веднаш Свети Николај го отстраниле од Соборот и му го одзеле архиерејскиот чин. Но, набрзо Светите Оци му го вратиле архиерејскиот чин, заради визијата при која ги виделе Бог и Богородица како му го враќаат чинот. Свети Николај се разболел и се упокоил во Бога тивко, во 343 година, на



**ПРЕПОДОБЕН СПИРИДОН ЧУДОТВОРЕЦ**

говиот син Констанциј. Светителот успешно ја раководел Црквата. Тој воскреснал неколку мртви луѓе, го прекинал текот на реката, го излекувал царот Констанциј од тешка болест, ги видел ангелите Божји и го слушал нивниот глас. Во

## "СВЕШТЕНОНАЧА МОЛИ ГО БОГА ДА ГИ С

19 декември. Бил погребан во Црквата во градот Мир. Од неговите негнилежни мошти течело лековито миро. Но, подоцна, кога овие краишта ги освоил исламот, неговите свети мошти биле пренесени во Бари (Италија).

На 22 декември се слави Зачнување на Света Ана - денот кога праведната Света Ана (мајката на Богородица), во својата утроба забременила со Пресвета Дева Марија.


На 25 декември се прославува споменот на славниот смирен, срдечен, кроток, милосрден светител, преподобниот Спиридон Чудотворец, епископ Тримитунтски. Роден е на островот Кипар, богослужел на овој остров и овој голем братител на верата е наречен Кипарска ѕвезда и факел на Црквата. Бил избран за епископ на градот Тримитунт, за време на царот Константин Велики и не-

сушно време, при глад и масовно умирање на луѓето на Кипар, по молитвите на Свети Спиридон, Бог испратил дожд, земјата дала плод, и гладот престанал.

За време на царувањето на христијанскиот цар Константин Велики, во 325 година во Никеја се одржал Првиот Вселенски Собор, заради спротивставувањето на безбожниот Ариј, кој богохулно го нарекувал Божјиот Син створение (создание), а не Творец на сè (Создател), и заради озакопување: да се исповеда дека Синот Божји е едносуштен со Бог Отецот. Во Св. Спиридон била присутна Божјата благодет и тој при зборувањето и убедувањата бил посилен и од кранозборливите говорници.

Чувствувајќи ја во себе неизмерната сила на небесната мудрост, пред која е немокна човечката мудрост, станал и





**СВЕТИ НИКОЛАЈ ЧУДОТВОРЕЦ**



**СВЕШТЕНОМАЧЕНИК ЕЛЕФТЕРИЈ**

смело му се спротивставил на еден од најистакнатите грчки филозофи: "Филозофе, во име на Исуса Христа, сослушај што ќе ти речам... Веруваме дека е Тој (Синот Божји) една природа со Отецот, рамен со Него во власта и честа. Така ние тоа го

вува големиот Свештеномаченик Елефтериј, светителот, чие име значи слобода. Се родил во Рим од благородни родители. Татко му бил царски намесник. Мајка му Антија ја крстил самиот Апостол Павле. Св. Елефтериј живеел во времето

царскиот суд. Но, војводата Феликс и римскиот епарх Корив се преобратиле во верата и завршиле маченички.

Царот, гледајќи го Елефтериј толку млад и убав, го прашал: Елефтериј, зошто... го презре почитувањето на боговите, а почитуваш некаков нов бог кој умре не само пред очите на сите, туку и од најстрашна смрт?... Поклони ми се мене и принеси жртва на непобедли-

прегрнала мртвото тело на синот. Благодарейќи му на Бога што "примената од неа крв се проли за Христа, и таа самата, посечена од меч од незнајбожците, падна мртва над телото на сина си". Христијаните ги погребале светите тела на овие храбри Божји угодници во 120 година. Нивните тела потоа биле преселени во Валона. Нивните мошти се чудотворни.

Нека се весели Црквата Божја,  
Нека се радува сиот Илирик,  
Глеј, Бог ѝ испрати прекрасен маж,  
Вистински светец-Елефтериј.

Го известуваме македонскиот народ од нашата татковина и од дијаспората дека милостивиот Бог благослови во нашата библиска земја Македонија да пристигнат моштите од големиот Св. Серафим Саровски во Бигорскиот манастир "Св. Јован Крстел", од руската црква "Св. Троица" од Америка преку свештеникот архимандрит Јоан, кој му ги подари на архимандритот Партениј, игумен на Бигорскиот манастир.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

## ЛНИЧЕ НИКОЛАЈ, ПАСИ НАШИТЕ ДУШИ"

исповедуваме без некакво радознано испитување, и ти - не се осмелувај да испитуваш како може сè тоа да биде, зашто овие тајни го надминуваат твојот разум, и далеку го надвисуваат секое човечко знаење...". Филозофот засрамен молчел и ја примил православната христијанска вера. На овој Собор еретикот Ариј бил победен и осуден.

Св. Спиридон го испуштил својот дух кога упатувал молитви кон Бога. Се упокоил во Господа во 348 година. Бил свечено сохранил во Црквата на Светите Апостоли во Тримитунт. Чесните мошти на Св. Спиридон, нераспадливи и чудотворни, со Божјата благодет ја имаат таа особеност што "кожата на тоа тело е мека како кај живи луѓе". Поклониците на неговото нераспадливо тело сведочат за тоа.

На 28 декември се просла-

на римскиот цар Адријан (117-138), пагански владар кој бил голем поборник на идолопоклонството. Римскиот епископ Аникита веднаш забележал дека Елефтериј е надарен од Бога и го ракоположил во петнаесеттата година на Елефтериј за ѓакон, во осумнаесеттата за презвитер, а во дваесеттата година за епископ на Илирик, со седиште во Валона (Албанија). Мудриот Елефтериј бил просветлен со Божјата благодет и успешно светејќи со светлината на зборовите Божји, го чувал и умножувал Христовото стадо.

Царот Адријан издал наредба за прогон на христијаните. Тој, пред сè, сакал да се убијат луѓето како Елефтериј, најдобрите учители на Христовата наука. Царот го испратил својот војвода Феликс со дел од војската да го уапсат и да го доведат Елефтериј во Рим пред

вите богови! ...Ќе те одликувам со голема почест; во спротивно ќе те ставам на тешки маки. Елефтериј смело му одговорил: "Како можам да им служам на такви богови и да се согласам со оние кои им служат? Нели е подобро да ве советувам да отстапите од нив?... Треба да се плаче заради вашето безумие, зашто вие, иако обдарени од Бога со разум, станавте पोшоши од дрвата и од камењата, и нив ги сметате за вистински богови, оставајќи го Вистинскиот Бог, кој со премудроста ја создал целата Вселена".

Заради овие зборови царот се разгневил и наредил Елефтериј да биде изложен на најтешки мачења: камшикување, печење на железен кревет, варење во смола. На крај, мачителот наредил да му ја исечат главата со меч. Мајка му Антија, штом му ја исекле главата со меч, се фрлила врз него, го

### МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

[www.sisveti.com.mk](http://www.sisveti.com.mk)